

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-21

- назив на електроцентралата: МХЕ „Слатино“

- податоци за локација на електроцентралата: КП бр.1101/10, бр.1101/15 и бр.5550/4 и КП бр.5552/6, КО Слатино, Општина Дебарца

- инсталирана моќност на електроцентралата: 560 kW

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 2.143.215 kWh

- датум на престанок на важење на ова решение: 9.4.2032 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-40/12  
9 април 2012 година  
Скопје

Претседател,  
Димитар Петров, с.р.

## МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

1320.

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10 и 11/12 година), Министерството за труд и социјална политика

### ОБЈАВУВА

1. Стапката на трошоците на живот за месец март 2012 година, во однос на месец февруари 2012 година, е повисока за 0,4%.

2. Правото на пораст на платите за месец март 2012 година, во однос на месец февруари 2012 година, за работодавачите од членот 3, став 1 од Законот за исплата на платите во Република Македонија изнесува 0,2%.

Министер,  
Спиро Ристовски, с.р.



# Службен весник

на Република Македонија



[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје  
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.  
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.  
Телефон: +389-2-55 12 400.  
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2012 година изнесува 10.100,00 денари.  
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации: 15 дена.  
Жиро-сметка: 300000000188798.  
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2012048